



Почитувани колеги,

На Машинскиот факултет во Скопје акредитирани се нови магистерски студии за менаџмент на животен циклус на производ (PLM - Product Lifecycle Management), развиени како регионални студии во соработка со Техничкиот универзитет во Торино и универзитетите во Марибор, Нови Сад, Загреб и Сплит. Магистерските студии се резултат на MASTER-PLM TEMPUS-144959 проект, со траење од една година, кандидатите се стекнуваат со диплома магистер на технички науки од областа на индустриското инженерство и менаџмент со можност за двојна диплома од Техничкиот универзитет во Торино, а уписите започнуваат во учебната 2011/2012 година.

За потребите на новата магистерска студиска програма, преку наведениот проект, обезбеден е софтверскиот пакет Teamcenter PLM од компанијата Siemens Industry Software Ltd. и соодветен хардвер за поддршка, со што е етаблиран **PLM Центар на Машинскиот факултет во Скопје** (просторија F1-1). Притоа, компанијата Siemens Industry Software Ltd. донесе одлука да го донира комплетниот комплексен производ **Siemens PLM Software** на PLM Центарот на Машинскиот факултет во Скопје, со сите софтверски пакети и модули.

Претставници на Siemens Industry Software Ltd. и ITS-Industrial Technology Systems, на **23.03.2011 година (среда)**, во периодот **9:00 - 12:30**, во просторијата **K3-9 на МФС**, ќе одржат **Teamcenter Workshop - General Overview** за содржината, можностите и модулите на Teamcenter. Работилницата е **наменета за академскиот кадар што ќе учествува во реализација на магистерските студии, поширокиот академски кадар од МФС и сите заинтересирани истражувачи**.

Со цел запознавање на академскиот кадар на Машинскиот факултет со можностите кои ги нуди производот **Siemens PLM Software**, на **23.03.2011 година (среда)**, со почеток во **13:00**, во просторијата **K3-9 на МФС**, претставниците на Siemens Industry Software Ltd. и ITS-Industrial Technology Systems ќе одржат **презентација на содржината, модулите и можностите на комплетниот производ**.

Во интерес на користење на овие ресурси во истражувањата кои ќе ги реализира кадарот на МФС во иднина, важно е присуството на што поголем број претставници од сите институти на Факултетот, а особено младите истражувачи кои можат да препознаат корисна алатка за сопствените истражувања.

Со почит,

Вон.проф.д-р Валентина Гечевска

Во продолжение се наведени софтверските пакети со нивните модули, содржани во Siemens PLM Software.




- Софтверски пакет за пратење на тековите на документацијата и управување со документацијата (PLM и PDM системи) – [TEAMCENTER](#)



[Модули](#)

1. [Bill of Materials Management](#)
2. [Community Collaboration](#)
3. [Compliance Management](#)
4. [Content & Document Management](#)
5. [Engineering Process Management](#)
6. [Enterprise Knowledge Foundation](#)
7. [Formula, Package & Brand Management](#)
8. [Lifecycle Visualization](#)
9. [Maintenance, Repair & Overhaul](#)
10. [Manufacturing Process Management](#)
11. [Mechatronics Process Management](#)
12. [Platform Extensibility Services](#)
13. [Portfolio, Program & Project Management](#)
14. [Reporting & Analytics](#)
15. [Simulation Process Management](#)
16. [Supplier Relationship Management](#)
17. [Systems Engineering & Requirements Management](#)

- Софтверски пакети за проектирање (CAD) – [NX и Solid Edge](#)



1. NX модули за конструирање (CAD)

Конструирање

- [NX 3D CAD Mach series - Пакет модули за 3D CAD конструирање](#)
- [NX 3D CAD Mach series - Додатни модули за 3D CAD конструирање](#)
- [NX 3D CAD - Моделирање на делови од лим](#)
- [NX 3D CAD - Моделирање на жица и кабли](#)
- [NX 3D CAD - Човек, Простор, Ергономија, Антропометрија](#)
- [NX 3D CAD - Монтажа](#)
- [NX 3D CAD - Штампани електрични кола](#)
- [NX 3D CAD - Конструирање лимени делова за воздухопловна индустрија](#)
- [NX 3D CAD - Конструирање на алати](#)
- [NX 3D CAD - Конструирање на алати \(advanced\)](#)
- [NX 3D CAD - Конструирање на алати за посекување](#)
- [NX 3D CAD - Проектирање на електроди за ерозимати](#)
- [NX 3D CAD - Проектирање на калапи за изработка на делови од пластика](#)

Идустриски дизајн:

- [NX 3D CAD - Дизајн на каросери](#)
- [NX 3D CAD - Дизајн на бродови](#)
- [NX 3D CAD - Дизајн на цевководи](#)
- [NX 3D CAD - Концепт дизајн - Индустриски дизајн](#)
- [NX 3D CAD - Просторни анализи](#)

2. NX модули за проектирање на разни видови алати

3. NX модули за симулација на производство на CNC машини (CAM)

4. NX модули за специјални области во машинството

[**5. NX модули за симулации со метод на конечни елементи \(FEM, CAE\)**](#)

[NX CAE - FEM](#)

[NX CAE - FEM \(advanced\)](#)

[NX CAE - Симулација на одзив \(response\)](#)

[NX CAE - Симулација на струење \(flow\)](#)

[NX CAE - Симулација на струење \(advanced flow\)](#)

[NX CAE - Топлотни симулации](#)

[NX CAE - Топлотни симулации \(advanced\)](#)

- Софтверски пакет за симулација на производни системи –TEHNOMATIX



Tecnomatix

Transforming the process of innovation

1. [Assembly Planning & Validation](#)
2. [Jack and Process Simulate Human](#)
3. [Process Simulate](#)
4. [Process Designer](#)
5. [Web-Based BOP Manager](#)
6. [Manufacturing Process Planner](#)
7. [Part Planning & Validation](#)
8. [Quality Management](#)
9. [Manufacturing Process Management](#)
10. [Robotics & Automation Planning](#)
11. [Plant Design & Optimization](#)
12. [Production Management](#)
13. [Resource Management](#)
14. [FactoryLink Supervisory Control and Data Acquisition](#)

- Софтверски пакети за анализи и симулации на оптеретувања, замори, движења на флуиди, топлина итн, со методи на конечни елементи (CAE) – **FEMAP** и **NX Nastran**



1. FEMAP for Structures

Pre/Post processor
FEM modeler
FEMAP Structural Solver

2. FEMAP Thermal Solver

3. FEMAP Flow Solver

4. Femap with Nastran - Base Module

5. Femap with NX Nastran - Optimization

6. Femap with NX Nastran - Rotor Dynamics

7. Femap with NX Nastran - Superelements

8. Femap with NX Nastran Structural Analysis Toolkit

9. Femap with Nastran - Advanced Nonlinear

10. Femap with Nastran - Aeroelasticity

11. Femap with Nastran - DMAP

12. Femap with Nastran - Dynamics

- Софтвер **Open Enterprise Visualization –OEV**